



ДЕЛЕГАЦИЈА ОД ЕТНИЧКА МАКЕДО СО МАКЕДОНСКАТА ВИСТИНА

"Разговорот со американските сенатори беше многу позитивен. Тие ни рекоа: 'Ви благодариме зашто прв пат ја слушаме и другата страна. Се прашаа што правеле досега', ги пренесува впечатоците од средбата со сенаторите и со конгресмените во САД, отец Никодим Царкњаз.

Пишува: Жаклина МИТЕВСКА

Наспроти секојдневната грчка пропаганда според која во Егејскиот дел на Република Македонија нема Македонци, нашинците кои живеат во соседна Грција продолжуваат со своите активности во насока на тоа да докажат дека се Македонци, а уште повеќе дека вистинското име на нашата држава е уставното име, а не ФИРОМ.

"НИЕ НЕМАМЕ ПРОБЛЕМ, НИЕ СИ ИМАМЕ СИНОД, СВЕШТЕНИЦИ, МАНАСТИРИ, ПРЕД СЕ ИМАМЕ МАКЕДОНСКИ НАРОД, САМОСТОЈНА ДРЖАВА, ПА ИМАМЕ И ПРАВО НА САМОСТОЈНА ЦРКВА", ОТЕЦ НИКОДИМ ЦАРКЊАЗ



СРПСКО-ГРЧКА ИГРА ЗА "ШИЗМА" ЗА НАШАТА ЦРКВА И ИМЕ

Неодамна, претставници на Македонците од Егејскиот и од Пиринскиот дел на Македонија, се сретнале со сенатори и со конгресмени од САД, на кои им ја кажале вистината за Македонија и за Македонците. Тие, како што вели отец Никодим Царкњаз, член на делегацијата, биле изненадени од презентирањето на фактите од македонска страна.

"Разговорот беше многу позитивен. Тие ни рекоа: 'Ви благодариме зашто прв пат ја слушаме и другата страна. Се прашаа што правеле досега? Како претставници на Македонците од Егејскиот дел на Македонија ние имаме многу податоци од архивите на грчкото Министерство за надворешни работи, кои датираат уште од минатиот век. Иако нас Македонците нè викаа или Бугари, или 'славномакедонци', всушност тоа се из-

мислени работи пред и по Граѓанската војна. За тоа потврда е Пописот во 1920 година, во кој бил заведен македонскиот јазик, но и 'Абецедарот', кој грчката држава го отпечатила во 1925 година. Тоа кажува дека имаше Македонци. Денес грчките власти велат дека таму нема Македонци, нема таков народ, односно таму живееле само Грци. Поведен од искуството кое го имам стекнато во текот на сите овие години, а и поради притисоците кои секојдневно ги добива Грција од меѓународните институции, верувам дека таа ќе ги признае Македонците, зашто срамно е еден народ да го прекрстуваш и да не го нарекуваш со неговото уставно име. Ова е срам и за оној кој тоа го прави, а на тој начин ги прекршува европската демократија и култура", вели Царкњаз.

ПРЕГОВОРИ

Отецот посочува и дека во Грција се забележува извесно подобрување во односот на грчките власти кон тамошните Македонци. Веќе не се соочува со притисоци како порано, кога бил затворан поради богослужење на македонски јазик во црквата "Св. Злата Мегленска", Сobotско.

"Црквата работи веќе 6 години. Секоја недела има богослужба на македонски јазик. Верувам дека до крајот на годината ќе бидат обезбедени средства за покривната конструкција. Му благодарам на нашиот народ кој живее надвор од матичната држава, во дијаспората, особено во Канада, бидејќи сите

НИЈА ГИ ЗАПОЗНА АМЕРИКАНСКИТЕ СЕНАТОРИ



ОД ПОСЕТАТА НА МАКЕДОНСКАТА ДЕЛЕГАЦИЈА НА ДВИЖЕЊЕТО ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА ВО КАНАДА

"Македонската православна црква треба да го следи примерот на Грчката, односно на Бугарската православна црква, кои триесеттина години, односно седумдесеттина години, беа под шизма. МПЦ треба само да чека. Таа не треба да прифаќа никаков разговор ако тие не сакаат да ни ја признаат црковната самостојност. Срамно е во XXI век проблемите да се решаваат со стари идеи, стари мисли. Република Македонија е самостојна држава и таа има право да има самостојна Црква, каква што е МПЦ", објаснува отец Царкњаз.

финансиски средства доаѓаат од фондацијата 'Св. Злата Мегленска', со седиште во Канада", потенцира отец Царкњаз.

На некој начин оваа црква ги обединува тамошните Македонци, а тој истакнува дека за неговата активност има поддршка и од поглаварот на Македонската православна црква Г.Г. Стефан кој, како што вели Царкњаз, му ветил дека наскоро ќе ја посети црквата "Св. Злата Мегленска".

"Нам ни треба поддршка од македонските политичари, но неопходна ни е уште посилен поддршка од МПЦ. На средбата со Г.Г. Стефан потенцирам дека нема потреба да стравува од тоа дали со неговата евентуална посета ќе ни наштети. Му посочив дека со тој чекор би ни дал поголема сила и поддршка за она што го правиме, едноставно МПЦ би ни била заштита", објаснува Царкњаз.

Кога сме кај МПЦ и нејзините преговори со СПЦ, Царкњаз коментира дека не е оптимист во однос на исходот од случувањата меѓу двете цркви.

"Не знам што точно мислат Србите, но тоа е грчко, а не српско мислење. Сè ова е грчка политика. Не сум оптимист и според мене такви разговори не треба да се водат, зашто однапред се знае што им е идејата на српските владици, кои имав можност да ги следам на грчките телевизии. Од оние кои ја негираат нашата Црква не можеме да очекуваме дека ќе го признаат автокефалниот статус на МПЦ. Освен тоа, тие не ја претставуваат верата во вистинска смисла, тие се српски фанатици под грчко влијание. Се разговара ако се има проблем. Ние немаме проблем, ние имаме Синод, свештеници, манастири, пред сè, имаме македонски народ, самостојна држава, па имаме и право на самостојна црква. Сè она што го прават Србите повеќе е играчка на Грчката црква заради името. Верувам дека чекањето и нашето трпение ќе дадат резултат".

Кога станува збор, пак, за можното условување на меѓуцрковната средба да присуствува и Зоран Вранишковски,

Царкњаз коментира: "Тој доби томос од Српската православна црква, но може да си го чува во чантата, бидејќи го нема она најважното - верниците".

ОДНОСИ

Делегацијата на Македонци од етничка Македонија, во рамките на посетата на САД и на Канада, присуствувала и на банкетот кој го организирал Движењето за човекови права во Канада, по повод 20-годишнината од постоењето, од каде отец Царкњаз носи позитивни впечатоци. На банкетот присуствувале и Павле Воскопулос, Стојко Стојков од Пиринскиот дел на Македонија и Кимет Фетаху од Република Албанија.

"Прв пат во Канада се сретнавме Македонци од сите делови на Македонија. Тоа беше многу позитивно за тамошниот наш народ, да нè види сите седнати на една маса. Можеби постојат разлики во мислењата за она што ние го правиме, но всушност сите се бориме за едно - нашите права".

За тоа дали постојат несогласувања со Павле Воскопулос околу начинот на кој го застапуваат и се борат за македонското прашање, отец Царкњаз посочува: "Воскопулос вели дека Р Македонија не треба да се меша во однос на македонското прашање во Грција, но јас велам дека таа треба да ни помогне. Денес не е против европските закони ние да бараме и автономија, но тоа да го бараме на мирен начин, а не со терор и пушки".

Тој се потсетува и на една посета пред две-три години на Стејт департаментот...

"Тогаш ме прашаа: 'Што прави Вашата матична земја за Вас'?"

Одбегнувајќи да го дадам вистинскиот одговор и потенцирам дека Р Македонија е релативно млада држава со свои проблеми. Но, има една вистина, а тоа е дека Македонија треба отворено да ги бара нашите права, што им го потенцирам и на македонските амбасадори. Сепак, верувам дека меѓународниот притисок врз Грците ќе вроди со плод, тие ќе ни ги дадат нашите права", заклучува отец Царкњаз.

ProMedia


hpstore

ProMedia

...printeri, skeneri, multifunkcionalni uredi,
telefaks aparati, kopiri, ploteri, digitalni kameri...

PRODAŽBA I SERVIS

business partner



tel. 02/ 3215980

ProMedia